

*Групацјата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Групацјата ТИТАН ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржлив развој. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што им овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацјата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност*

## Цементарница УСЈЕ АД Скопје ГРУПАЦИЈА ТИТАН

објавува оглас за вработување на

### **Референт за книговодство – 1 (еден) извршител**

Избраниот кандидат ќе извршува работни задачи во Службата за локално сметководство како сметководител односно: книжење и проверка на фактурите за набавки и услуги од домашен пазар и увоз, за влезните фактури - внесува валута на плаќање во систем и резервирање на плаќањето вирмански и во спецификација, книжење на сите видови исплати по различни основи на надворешни физички лица и вработените, материјално книжење на приемници и требовања и месечна анализа на залихи и анализа на трошоците. Кандидатот треба да има изразени аналитички способности и прецизност во работењето. Работното време е 40 часа неделно и од 08:00 – 16:00 дневно.

Потребни квалификации:

- ССС/IV степен образование Економско училиште/ гимназија
- Работно искуство до 3 години во областа на сметководството ќе се смета за предност
- Одлично познавање на MS Office
- Познавање на англискиот јазик

### **Конкурентски предности:**

Желба за работа во средина со високи барања  
Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности  
Флексибилност и адаптивност  
Посветеност, мотивираност, иницијативност  
Тимска работа и кооперативност

**Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:**

1. Мотивациско писмо
2. Биографија (CV)
3. Доказ за завршено образование

Огласот трае 7 (седум) дена од денот на објавувањето  
Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.



Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

**Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје,  
<http://www.usje.com.mk>**

**каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.**

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.